

ОГЛАС БР.13/2016
за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-2066/4-2 Прва електронска јавна аукција	PMV NISSAN TERRANO, 2.7 TDI, SK-1803-AI, 1997 година	210,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел.076-446-485
2	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/18 Петта електронска јавна аукција	TMB Камнио за собирање на смет H1 MERCEDES 1320 BENZ,SK-596-RV, 1989 година	480,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Hp 535.00.68/BP900, MEURER DREBES, 2005 година	688,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
3	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/19 Трета електронска јавна аукција	PMB MERCEDES, 1214-37, SK-252-RJ, 1995 година	493,560.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Кузман Јосифовски-Питру бр.1, на ден 19.08.2016 година од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова тел.076/464-679
4	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2480-К/25 Шеснаесетта електронска јавна аукција	PMB OPEL, OMEGA B KARAVAN, OH-041-KZ, 1996 година	91,485.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.
		TMB CITROEN C 25, PANEL VAN, OH-647-LD, 1995 година PMB OPEL CADET, OH-871-LA, 1988 година	59,067.00 51,323.00	Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Гаџовска, тел.076/464-559
5	Регионална дирекција Кавадарци бр.25-19/17-3-51/14 Четиринаесетта електронска јавна аукција	TMB VOLKSWAGEN CADDY, 2.0 SDI, SK-342-VD, 2009 година	293,178.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул.Вардарска бр.55, секој работен ден од 10 до 15 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел.076/464-584
6	Регионална дирекција Битола бр.24-19/7-1494/14 Четиринаесетта електронска јавна аукција	TMB RENAULT MASTER FURGON, OH-517-IN, 2001 година	285,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
7	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-30/11 Единаесетта електронска јавна аукција	TMB FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	250,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.
		TMB ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година PMB FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	150,000.00 190,000.00	Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
8	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-210/6 Шестта електронска јавна аукција	TMB RENAULT TRAFIK F 25/28 2.1, DBT-103-CS, 1997 година	45,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул. Охридска бр.329, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
9	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-84/13 Единаесетта електронска јавна аукција	PMB ASTRA GL 1.6, OH-049-BR, 1998 година	60,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул. Момчило Јорданоски бр.203, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Луљчо Петроски, тел.076/464-132
10	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-50/4 Четврта електронска јавна аукција	PMB ФОРД ДЕУ, OH 467-IM, 1994 година, (хаварисано)	25,200.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или с.Морошита Струга (Мини сервисна зона Морошки мост), секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
11	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17/11 Единаесетта електронска јавна аукција	TMB RENAULT RAPID RN 1.9 D 55, BT-448-CF, 1997 година	65,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		КАМИН НА ПЕЛЕТИ ЦРН КАРИНА, количина 2 ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕНЕ, количина 1 КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 1 МАШИНА ЗА МИЕЊЕ ЧАШИ NIJAGARA, количина 1 ВЕНТИЛАТОР FANCOILER FEROLI, количина 2 ПЕЧАТАР LASER XP, количина 1	39,000.00 67,500.00 15,000.00 35,000.00 17,500.00 13,500.00	
12	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-50/4 Четврта електронска јавна аукција	Метални подупирачи, количина 2456	999,592.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		Метални подупирачи, количина 175 (некомплетни) Метални кошови, количина 31 DOKA EUREN 20-550 подупирачи, количина 315 Кран, бетонски тегови, корпа за кран, стеги за кран, команда табла со кабел, количина 1 Аголни винкли, количина 338 Сврзувач 1.50 м, количина 384 Сврзувач 0.50 м, количина 414 Сврзувач 1 м, количина 77 Чаши, количина 129 Електричен статичен циркулар на ногалки (жолт и син), количина 2 Винкли за столбови, количина 229 Бетоњерка голема 300, количина 1 Мешалица за бетон, мала со 1 откачен бубањ, количина 2 Кабел од 90 м Рачна електрична пила, BOSH-AKE-30 S, количина 4 Рачна електрична пила, BOSH-PKCS-4 И МЕТАБО, количина 2 Електрична бушалка ISKRA PROFESIONAL, количина 1 Електрична бушалка со пневматски чеќан (ХИЛТА), количина 1 Електрична аголна брусалка, BOSH GWS-22-230 HJ, количина 2 Вибратор голем RURMEC, количина 1 Вибратор мал PAKLITE, количина 2 Вибратор голем со 2 приклучоци за игла без ознака, количина 1	24,325.00 75,950.00 521,955.00 353,517.00 18,252.00 49,920.00 26,910.00 6,545.00 58,308.00 50,400.00 165,567.00 17,598.00 13,230.00 3,150.00 14,248.00 7,870.00 5,973.00 28,768.00 14,180.00 10,668.00 24,890.00 15,190.00	
13	Регионална дирекција Штип бр.2111-1/24/1 Дванаесетта електронска јавна аукција	Метален рафт		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Шанкерски маси Столови Работно дрвено биро Стол за компјутер Лаптоп Simens ДВД Kvaдро Машина за осветлување диско клуб Бор машина Bosh 550 Појачало Компјутер Pentium Умивалник порцелански Светлечка апаратура Ледомат Мобилни телефони Sony erikson Шанкерска маса		
14	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1754/1-1 Дванаесетта електронска јавна аукција	Микробранова печка, количина 1	400.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани на ул.Маршал Тито б 1/27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632,
		Работни маси - иверница, количина 2 Работна маса со умивалник, количина 1 Фрижидер мал - обичен, количина 1	2,600.00 1,000.00	
15	Регионална дирекција Штип бр.2518-1/06150-60963/4-2 Втора електронска јавна аукција	Чевларска машина за одбележување, количина 1	9,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово на ул.Маршал Тито бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 Прва електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 500	250,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2818-К/12 Деветта електронска јавна аукција	Хидраулична машина за сечење лимови BAYKAL Mac/Турција MGH 3100X10, бр.17467, 2011 година	813,180.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кичево на ул.Индустријска бр.66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Гаџовска, тел.076/464-559
		Хидраулична преса за виткање лимови BAYKAL Mac/Турција APH 3110X200, бр.17607, 2011 година	1,106,092.00	
18	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/17 Осумнаесетта електронска јавна аукција	Украини ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, количина 8.000	208,000.00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.08.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдена вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 15.08.2016 година (понеделник) на трезорска сметка на Министерството на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впирачување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 22.08.2016 година (понеделник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерството на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.